

Досегашното петнаесетгодишно демократско искуство покажа дека целосна кохабитација меѓу првите луѓе на двата најважни столба во земјава, практично и немало. Иако се случувало и двајцата да доаѓаат од редовите на иста партија, како што беше случајот со Бранко Црвенковски кога тој беше премиер, а Киро Глигоров шеф на државата. Слична ситуација беше и со Бучковски и Црвенковски, но се чини највпечатливо беше несогласувањето на тогашниот премиер на Република Македонија, Љубчо Георгиевски и неговиот сопартиец Борис Трајковски.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Кохезија - кохерентност значи врска, спојување, поврзаност на мисли, или состојба која целосно се сложува со друга. Кохабитација, пак, живеење заедно, или живот во двојка.

Овој збор често го употребуваме кога говориме за релациите меѓу двете најзначајни институции во земјава - претседател на држава и претседател на Влада на Република Македонија.

Досегашното петнаесетгодишно демократско искуство покажа дека целосна кохабитација меѓу првите луѓе на овие два најважни столба во земјава, практично и немало. Иако се случувало и двајцата да доаѓаат од редовите на иста партија, како што беше случајот со Бранко Црвенковски кога тој беше премиер, а Киро Глигоров шеф на државата. Слична ситуација беше и со Владо Буч-

ДАЛИ НА ПОВИДОК Е СОРАБОТКА МЕЃУ НЕКОГАШНИТЕ РИВАЛИ ГРУЕВСКИ И ЦРВЕНКОВСКИ?

Дали премиерот Никола Груевски ќе соработува со шефот на државата Бранко Црвенковски? Не само поради тоа што двајцата доаѓаат од сосема спротивни политички партии, туку и поради фактот што премиерот Груевски, како лидер на опозицијата, го оспоруваше легитимитетот на претседателот на државата Црвенковски, обвинувајќи го за фалсификат на претседателските избори, кога противкандидат му беше Сашко Кедев. За неговата партија ВМРО-ДПМНЕ, Црвенковски беше лицето Б.Ц.

Сега Груевски е во сосема друга улога. Тој е премиер на Република Македонија, кој мора да соработува со претседателот на државата, бидејќи имаат допирни точки во неколку сфери.

ЦРВЕНКОВ ПРВА ЖР

ковски кога тој, од позиција на премиер, за повеќе прашања од меѓународната политика се конфронтираше со својот шеф Бранко Црвенковски кој, пак, тогаш ја извршува(ше) функцијата претседател на Република Македонија. Сè уште се свежи сеќавањата за нивните комплетно различни ставови за решавањето на косовското прашање, и одбележувањето на границата со овој сосед, како и различното толкување на повеќето владини законски проекти, кои "заглавија" на масата на шефот на државата или, пак, воопшто не беа потпишани. Не размислуваа исто ниту, пак, за функционирањето на безбедносните сили, врз кои и двајцата имаат значајни ингеренции, но сепак се чини највпечатливо беше несогласувањето на тогашниот премиер на Република Македонија, Љубчо Георгиевски, и неговиот сопартиец Борис Трајковски, кој беше на чело на државата. Овде приказната запна кај Рамковниот договор, со кој Георгиевски не се согласуваше, додека Трајковски сметаше дека тоа е единствениот начин да се запре воениот конфликт. Поради ова исклучително важно прашање, кое подоцна го промени целосниот изглед на Република Македонија, на една од собраниските седници Љубчо Георгиевски му се извини на македонскиот народ што на

РЕМИЕРОТ И ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА?

претседателските избори го натерал да го даде својот глас за Борис Трајковски.

Ова жестоко политичко замавнување беше само една од многуте ситуации, кои покажаа дека претседателот на Владата и на државата, без оглед на тоа што ѝ припаѓаат на иста политичка партија или матрица, можат да имаат различно мислење за одредени прашања, кои ги тангираат и двете институции. Тоа ќе речеме дека е демократија!

Но, дали мора секогаш да биде така, и толку јавно? И дали можеби на овој начин не се рушат единствените цели кои државниот врв треба да ги има за Република Македонија?

Неусогласеноста меѓу првите луѓе на државата, говори за фактот дека Република Македонија нема единствено решение, мислење, или став за прашања, кои се од витално значење за нашата земја. Тоа не смее да ни се случува бидејќи, да потсетиме, Македонија е земја која има кандидатски статус, и која речиси секојдневно очекува да ѝ биде со-



КОЈ ЌЕ БИДЕ НОВИОТ СТАНАР ВО МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА ВО САД?

СКИ КОКЕТИРА СО ГРУЕВСКИ - ТВА АМБАСАДОРИТЕ!?

МИЛОШОСКИ БАРА ОСТАВКИ!

Македонскиот амбасадор во Велика Британија, Горѓи Спасов, ја одржа првата консултација со министерот за надворешни работи Антонио Милошоски, која се случува како реакција на внатрешпартиската преписка меѓу Спасов и Јордановски, по губењето на изборите на нивната матична партија СДСМ. Токму оваа преписка беше и повод новиот шеф на дипломатијата да побара оставки од двајцата.

Детали од средбата сè уште не се познати за јавноста бидејќи, како што велат од МНР, официјален став Министерството ќе има откако ќе се одржи средба и со амбасадорот во Соединетите Американски Држави, Љупчо Јордановски. Сепак, како што дознаваме, министерот Милошоски побарал оставка од Спасов, а најверојатно истото ќе го побара и од Јордановски, на средбата закажана за крајот на неделава.

општен датумот кога ќе може да ги отпочне преговорите за влез во Европската унија. Токму затоа, разногласието може да ни донесе само негативни поени, кои можат да го оддолжат нашиот влез во европското семејство.

СПАСОВ И ЈОРДАНОВСКИ ПРВ ТЕСТ ЗА "СОРАБОТКА"?

Клучното прашање кое го поставуваме и овој пат е дали премиерот Никола Груевски ќе соработува со шефот на државата Бранко Црвенковски? Не само поради тоа што двајцата доаѓаат од сосема спротивни политички партии, туку и поради фактот што премиерот Груевски, како лидер на опозицијата, го оспорува легитимитетот на претседателот на државата Црвенковски, обвинувајќи го за фалсификат на претседателските избори, кога противкандидат му беше Сашко Кедев. За неговата партија ВМРО-ДПМНЕ, Црвенковски беше лицето Б.Ц.

Сега Груевски е во сосема друга улога. Тој е премиер на Република Македонија, кој мора да соработува со претсе-

дателот на државата, бидејќи имаат допирни точки во неколку сфери. Веројатно токму поради тоа се одржа и првата средба меѓу Владата на Република Македонија и претседателскиот кабинет, на која учествуваа претседателот на државата Бранко Црвенковски, премиерот Никола Груевски, министерот за надворешни работи Антонио Милошоски, и поранешниот амбасадор во Вашингтон, Никола Димитров, кој во моментот е преговарач во Њујорк за разликите околу името со Република Грција.

Првата работна средба на институциите Влада и претседател на државата била посветена на надворешната политика, односно на прашањата врзани за односите меѓу соседите, демаркацијата на границата и за спорот со името. Заклучокот од средбата е дека Владата и шефот на државата и натаму ќе соработуваат, бидејќи оцениле дека стратегијата за националните интереси им е заедничка.

Дали тоа значи дека е постигнат пакт меѓу претседателот и премиерот?

Одговорот на ова прашање ќе го дознаеме по неколкуте средби, кои двете институции најавија дека ќе ги одржат. Но, доколку се суди според изјавата на Милошоски, немало поголеми разлики во размислувањата. Тој потенцира

дека на средбата биле реафирмирани позициите, кои на јавноста ѝ се добро познати. Една од темите бил и спорот со името кој го имаме со Република Грција, при што било заклучено дека нема да има никакви промени во нашиот став по ова прашање.

Но, иако во својата изјава Милошоски не сакаше да даде поголема тежина на проблемот со двајцата амбасадори, сепак според наши неофицијални информации, на средбата било дадено значајно внимание и за ова прашање. Консултациите закажани со амбасадорите Љупчо Јордановски и Ѓорѓи Спасов, како реакција на нивната партиска преписка, што ги бара ВМРО-ДПМНЕ, дефинитивно ќе се случат, и тука немало никакви разлики. Договорено е да има заемни консултации, односно амбасадорите да одржат одделни средби и со шефот на државата Црвенковски, и со министерот за надворешна политика Милошоски, по што ќе биде донесен конкретен став што понатаму со нив. Дали Спасов и Јордановски ќе бидат отповикани или, пак, ќе продолжат да ја извршуваат амбасадорската функци-



ЈОРДАНОВСКИ УШТЕ НЕ ВСЕЛЕН ВЕЌЕ ГИ ПАКУВА КУФЕРИТЕ ЗА НАЗАД

ЦРВЕНКОВСКИ ТРЕБА ДА ПРЕСЕЧЕ!

По одржувањето на средбите на шефот на дипломатијата, Антонио Милошоски, со двајцата амбасадори, кои се наоѓаат на листата за отповикување, исти такви средби со нив треба да одржи и претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Сè уште не е познато дали и тој ќе побара оставки од нив, односно дали неговите размислувања ќе се совпаднат со оние на министерот Милошоски.

Но, едно е јасно. Консултации ќе има, и според можностите на шефот на дипломатијата, тој на консултации може амбасадорите да ги држи на неодредено време, додека отповикување на Јордановски и на Спасов може да се случи само доколку за тоа даде амин и претседателот Црвенковски.

ја, заедно со некоја изречена казна, допрва ќе видиме. Иако мора да се има предвид дека и Јордановски и Спасов се кадри на СДСМ, но истовремено да не заборавиме дека токму ВМРО-ДПМНЕ жестоко се спротивстави на партиското ангажирање на двајцата амбасадори во меѓулидерската битка во нивната матична партија, и повика тие сами да си дадат оставки од функциите.

ЗА КОСОВО ЕДИНСТВЕН ДРЖАВЕН СТАВ!

Дали и како ќе се договорот претседателот на државата и Владата околу двајцата амбасадори ќе се знае по одржувањето на консултациите. Сепак, уште од сега е јасно дека едната страна мора да попушти. Но, се чини дека за прашањето за Косово и двете страни имаат ист став, за разлика од оној на експремиеот Бучковски, кој со косовската страна дозволи да се разговара, и да се пушта во отпек подготовка за нов меѓуграничен договор, кој требаше да се базира на граничното одделување на Македонија и Косово, од времето на СФРЈ.

Повикувајќи се веројатно токму на овие разговори, косовскиот претседател Фатмир Сејдиу неодамна изјави дека демаркацијата на границата би ја следела административната граница од поранешна СФРЈ, а не онаа која беше договорена меѓу Скопје и Белград во 2001 година. На овие најави на косовските власти министерот Милошоски го повика Косово да не го оспорува меѓународниот легитимитет на договорот за границата, а доколку сакаат да ги освојат симпатиите на меѓународната заедница треба да играат според меѓународни правила. Според него, ова прашање тие треба да го третираат согласно меѓународните договори, кои се депонирани во Обединетите нации во Њујорк, бидејќи тоа е добра шанса за авторитетите од Приштина да покажат

дека ги признаваат регионалните граници, кои меѓународно се потврдени, и во исто време да демонстрираат зрелост.

На иста линија е и шефот на државата Бранко Црвенковски, кој ова прашање го смета за затворено, а она што преостанува е техничката операција за демаркацијата која, според него, треба да заврши пред донесувањето на одлуката за конечниот статус на Косово.

Ако за Косово се има еден единствен став на државничко ниво, треба ли да очекуваме дека можеби во меѓународната политика ќе запнат преговорите на релација Влада - претседател?

Особено ако се има предвид дека сегашната владејачка гарнитура ќе сака да има и свои партиски претставници во странските амбасади, исто како што четири години правеше минатата власт, кога всушност и ги отповика сите амбасадори, кои беа испратени во мисија од страна на Владата на Љубчо Георгиевски.

Ќе можат ли и овде да најдат заеднички јазик Црвенковски и Груевски?

Секако дека е рано да прогнозираме како натаму ќе оди нивната соработка, особено по прашањата врзани за законските проекти, кои мораат да добијат амин од страна на претседателот, но доколку судиме според реакцијата на членството на ВМРО-ДПМНЕ се чини дека тоа сè уште не може да го прифати Црвенковски за претседател. Елоквентен пример за тоа беше прославата на плоштадот "Македонија" по повод независноста на Република Македонија, кога шефот на државата беше исвикан од страна на присутните на прославата.